



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 16 јануари 1991
Скопје
Број 2 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 30 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

3.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА ВО РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за исплата на личните доходи и други лични примања во Републиката,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 7 јануари 1991 година.

Бр. 08-46/1
7 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р Владимир Митков, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА ВО РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Правното лице што ја врши дејноста распоредува на гранката 0101 (електростопанство), 0104 (производство на нафта и гас), 0105 (производство на деривати на нафта), 0604 (воздушен сообраќај), 0609 (ПТТ услуги), 0703 (надворешна трговија), подгрупите 070150 (трговија на мало со нафтени деривати), 070240 (трговија на големо со нафтени деривати), гранките 0802 (туристичко посредување), 1101 (банкарство) и 1102 (осигурување на имоти и лица) и правното лице од 12 до 14, освен правното лице кое е регистрирано како претпријатие, може да ги исплати месечните аконтации на чистите лични доходи по работник најмногу до правото утврдено според членот 3 од Законот за исплата на личните доходи, средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата („Службен лист на СФРЈ“ број 37/90 и 84/90), за периодот септември-ноември 1990 година, зголемен најмногу до 90% од растот на исплатените чисти лични доходи по работник во стопанството на Републиката за последниот месец за кој се објавени податоците од Републичкиот завод за статистика во однос на просечниот месечен чист личен доход по вработен во стопанството на Републиката за периодот септември-ноември 1990 година.

Член 2

Правното лице кое во месецот за кој врши исплата на чистите лични доходи било инсолвентно подолго од 15 дена непрекинато, односно подолго од 20 дена со прекини во смисла на член 13-а од Законот за финансиско работење („Службен лист на СФРЈ“ број 10/89 и 78/89) може да исплатува чисти лични доходи по работник најмногу до износот на

просечно исплатениот месечен чист личен доход по работник кој го исплатило за периодот септември-ноември 1990 година или масата на чистите лични доходи исплатена за тој период.

За правните лица, кои во периодот септември-ноември исплатиле загарантиран личен доход, може да се исплатува личен доход до просечниот личен доход исплатен во Републиката во тој период.

Одредбите од ставот 1 од овој член се однесуваат и на правното лице кое не извршило покривање на загубата искажана по годишната пресметка, а по периодичната пресметка не остварило добивка во износ поголем од таа загуба.

Член 3

Усогласување на пензиите во Републиката се врши според просечниот месечен чист личен доход по вработен во Републиката намален за ефектот од процентот на бројот на вработените кои не исплатиле лични доходи во месецот во кој се врши исплатата според податоците на Републичкиот завод за статистика.

Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика според став 1 од овој член утврдува просечен месечен чист личен доход по вработен во Републиката и стапка на пораст на просечниот месечен чист личен доход во месецот во однос на претходниот месец.

Член 4

Податоците утврдени во член 3 од овој закон Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика ги објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ до 20 во месецот за претпоследниот месец.

Член 5

Доколку со примената на податоците од членот 3 од овој закон се утврди пониско право од пресметаното за месец декември 1990 година, исплатата се врши на исплатеното ниво за месец декември 1990 година.

Член 6

Функционерот на републичкиот орган на управата надлежен за работите на трудот, здравството и социјалната политика пропишува начин на утврдување на износот на средствата за исплата на чистите лични доходи, составувањето на пресметките и доставување до Службата на општественото книговодство во Македонија.

Прописот од став 1 на овој член ќе се објави истовремено со текстот на овој закон.

Член 7

Со парична казна од 45.000 динари до 450.000 динари ќе се казни за стопански престап правното лице кое личните доходи и пензиите ќе ги исплати над износот утврден со одредбите на овој закон.

За дејството од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице кај правното лице со парична казна од 2.500 динари до 25.000 динари.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува за исплата на лични доходи од 1 декември 1990 година.

4. Врз основа на Заклучоците за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини и други увозни давачки донесени од трите собори на Собранието на СР Македонија на одделни седници одржани на 13 и 14 декември 1990 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО УПЛАТУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ И НАПЛАТЕНИТЕ ЦАРИНИ, ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ЛЕЖАРИНА

1. Во Одлуката за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини, и други увозни давачки и лежарина („Службен весник на СРМ“ бр. 42/90 и 45/90), во точка 4 зборовите: „и тоа: 40% на Буџетот на Федерацијата (33% за ЈНА и 7% за работата на органите на Федерацијата) и 60%“ се бришат.

2. По точка 9 се додаваат три нови точки 9-а, 9-б и 9-в кои гласат:

„9-а. Со парична казна од 25.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице како даночен обврзник ако основниот данок на промет на производи и услуги наплатен на територијата на СР Македонија не го уплатува на уплатната сметка од точка 2, став 1 на оваа одлука.

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се казни со парична казна од 2.500 динари и одговорното лице во правното лице.

9-б. Со парична казна од 15.000 динари ќе се казни за прекршок поединец како даночен обврзник ако основниот данок на промет на производи и услуги наплатен на територијата на СР Македонија не го уплатува на уплатната сметка од точка 2, став 1 на оваа одлука.

9-в. Со парична казна од 25.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице ако царината, другите увозни давачки и лежарината што се наплатуваат на територијата на СР Македонија не ја уплатува на сметката од точка 2, став 2 на оваа одлука.

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се казни со парична казна од 2.500 динари и одговорното лице во правното лице“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2778/2

9 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

5.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 5/90), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на општината Крушево во износ од 700.000 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на општината ѝ се даваат со рок на враќање до 15 март 1991 година.

3. За користењето и враќањето на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу општина Крушево и републичкиот секретар за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2205/4
9 јануари 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Тито Беличанец, с. р.

6.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

1. За заменик на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод, сметано од 1 јануари 1991 година, се именува Илија Панов, досегашен член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје и претседател на Комитетот за урбанизам, комунално-станбени работи и заштита на човековата околина.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1840/2
24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

7.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата, поради истек на времето за кое се именувани и тоа:

— м-р Крсте Богоевски,
Паскал Гилевски,
— м-р Момчило Петровски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата се именуваат:

— инж. Антун Мославац, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина;

— Димитар Малиданов, доцент на Факултетот за ликовни уметности — Скопје;

— д-р Иван Микулчиќ, редовен професор на Филозофскиот факултет — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2336/2
24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

8.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ**

1. За директор на Републичката управа за имотно-правни работи се именува Венцеслав Ефремов, досегашен директор на Републичката управа за имотно-правни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2651/2

24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

9.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОРАТ**

1. За главен инспектор на Републичкиот финансиски инспекторат се именува Јане Бангиев, досегашен главен инспектор на Републичкиот финансиски инспекторат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2651/3

24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

10.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

1. За директор на Републичката геодетска управа се именува Коста Христов, досегашен директор на Републичката геодетска управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2717/2

24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

11.

Врз основа на член 5 од Законот за Агенцијата за реструктурирање и развој („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90 и 36/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ**

1. За директор на Агенцијата за реструктурирање и развој се именува Тодор Черепналковски, помошник на генералниот директор на ХЕК „Југохром“ — Јегуновце.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2764/1

24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

12.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР**

1. Се разрешува од должноста заменик на главниот републички санитарен и здравствен инспектор д-р Јосиф Јосифовски, поради заминување на друга должност заклучно со 30 ноември 1990 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2765/1

24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

13.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за користење на воздухопловните пристаништа („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“**

1. За директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ се именува Велимир Таневски, досегашен директор на Авио сервисот на сојузните органи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2766/1

24 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

14.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика Бориз Милошевски, поради заминување на друга должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2767/1

24 декември 1990 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

15.

Врз основа на член 175 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88, 48/89 и 23/90) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ И САДОВИ ПОД ПРИТИСОК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија дава согласност Бориз Милошевски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика, да биде назначен за републички инспектор за парни котли и садови под притисок во Републичкиот инспекторат за техничка инспекција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2767/2

24 декември 1990 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

16.

Врз основа на член 295 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 47/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ — ТЕТОВО**

1. Се разрешува од должноста управител на Воспитно-поправниот дом Тетово Глигур Симоски, поради исполнување на условите за пензија заклучно со 31 декември 1990 година, кога му престанува работниот однос.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2768/1

24 декември 1990 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

17.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 47/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО ШТИП**

1. За управител на Затворот во Штип, сметано од 1 јануари 1991 година се именува Миланчо Успров, досегашен претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Штип.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2669/2

24 декември 1990 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

18.

Врз основа на член 295 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 47/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ — ТЕТОВО**

1. За управител на Воспитно-поправниот дом — Тетово, сметано од 1 јануари 1991 година се именува Петко Дабески, досегашен претседател на Собранието на општина Тетово.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2790/1

24 декември 1990 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

19.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија Димитар Николовски, поради заминување на друга должноста, заклучно со 31 декември 1990 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-42/1

4 јануари 1991 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

20.

Врз основа на член 6 од Законот за исплата на личните доходи и други лични примања во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/91) претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ, НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ТАА ПРЕСМЕТКА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Правните лица од член 1 од Законот за исплата на личните доходи и други лични примања во Републиката (во натамошниот текст: Законот), износот на месечните аконтации на чистите лични доходи ги утврдуваат на начин пропишан со овој правилник и податоците ги искажуваат на Образецот МЛД-2 Пресметка на средствата за исплата на аконтации на лични доходи за месец — 199— година, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Правните лица Образецот МЛД-2 го составуваат врз основа на податоците за чистите лични доходи за периодот септември-ноември 1990 година, зголемени најмногу за 90% од растот на исплатениот чист личен доход по работник во стопанството на Републиката за последниот месец за кој се врши исплатата во однос на просечниот месечен чист личен доход по вработен во стопанството на Републиката за периодот септември-ноември 1990 година и врз основа на податоците кои ги утврдува на денот на составување на пресметката, и тоа:

1) под ред. бр. 1 се внесуваат месечни аконтации на чисти лични доходи утврдени со пресметките за средствата за исплата на аконтациите на личните доходи во обрасците ЛД-1 и ЛД-2 составени согласно член 1 и член 2 од Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чистите лични доходи, начинот на составување на образецот и начинот на доставување на таа пресметка до Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 37/90, 41/90 и 54/90), за периодот IX—XI. 1990 година.

Правното лице кое за периодот септември-ноември 1990 година не составувало пресметка за исплата на месечните аконтации на чистите лични доходи на Образецот ЛД-2, износот под реден број 1 го внесува од налогот за исплата за наведениот период.

2) под ред. бр. 2 се внесува бројот на работниците на кои им се исплатени личните доходи и надоместоци на личните доходи а кои се утврдуваат, така што бројот на остварените часови за работа и часовите за кои работниците примаат надоместоци на личниот доход од средствата на правното лице, се подели со можниот број на часови на работа за тој месец.

3) под ред. бр. 3 се внесува бројот на месеците на работењето на правното лице во периодот IX—XI. 1990 година.

4) под ред. бр. 5 се внесува коефициентот за порастот на чистиот личен доход по работник во стопанството на Републиката, кој се утврдува така што се зема 90% од процентот на порастот кој го објавува Републичкиот завод за статистика, за месецот за кој се врши исплатата во однос на периодот септември-ноември 1990 година и се зголеми за 100 и подели со 100.

5) под ред. бр. 11 се внесува износот на просечниот чист личен доход по работник во стопанството на Републиката за периодот јули-ноември 1990 година кој го утврдува и објавува Републичкиот завод за статистика.

6) под ред. бр. 13 се внесува процентот 25% доколку индексот на редниот број 12 е помеѓу 90 и 110, а 50% доколку е индексот поголем од 110.

7) под ред. бр. 15 се внесуваат износите на придонесите и даноците кои се утврдуваат со примена на соодветни стапки на придонеси и даноци на личните доходи на износот утврден под реден број 14.

8) другите редни броеви се пополнуваат спрема појаснувањата дадени во колоната 2 од Образецот.

Член 2

Правните лица од член 2 од Законот, износот на месечните аконтации на чистите лични доходи ги утврдуваат на начин пропишан со овој правилник и податоците ги искажуваат на Образецот МЛД-3 Пресметка на средствата за исплата на аконтации на лични доходи за месец — 199— година кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Правното лице го составува Образецот МЛД-3 врз основа на податоците за исплатените чисти лични доходи за периодот IX—XI. 1990 година или масата на чистите лични доходи исплатена за тој период и на основа на податоците кои ги утврдува на денот на составување на тој образец и тоа:

1) под ред. бр. 1 се внесува износот на исплатен чист личен доход за периодот IX—XI. 1990 година.

2) под ред. бр. 2 и 3 се внесува податок на начин пропишан во членот 1, став 2 точка 2 и 3 од овој правилник.

3) под ред. бр. 6 се внесува правото на средствата за чисти лични доходи што се добива со множење на просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен за периодот септември-ноември 1990 година и бројот на вработените (ред. бр. 4 X ред. бр. 5), меѓутоа доколку за правното лице е поповолно да се земе масата на чистите лични доходи за истиот период тогаш на ред. бр. 6 го внесува тој показател (ред. бр. 1 : ред. бр. 3).

4) под ред. бр. 7 се внесува податокот за просечниот личен доход по вработен исплатен во Републиката за периодот септември-ноември 1990 година според податоците на Републичкиот завод за статистика. Овој податок го внесуваат правните лица од членот 2 став 2 од Законот, кои во периодот септември-ноември 1990 година исплатувале загарантиран личен доход, а во месецот за кој исплатуваат личен доход се инсолвентни.

5) под ред. бр. 10 се внесува износот на зголемувањето на месечниот чист личен доход што се добива како разлика помеѓу ред. бр. 4 и ред. бр. 9 за правните лица од член 2 став 1 од Законот, односно износот на зголемувањето што се добива како разлика помеѓу ред. бр. 7 и ред. бр. 9 за правните лица од член 2 став 2 од Законот.

6) под ред. бр. 11 се внесува износот на просечниот чист личен доход по работник во стопанството на Републиката за периодот јули-ноември 1990 година, кој го утврдува и објавува Републичкиот завод за статистика.

7) под ред. бр. 13 се внесува процентот 25% доколку индексот на редниот број 13 е помеѓу 90 и 110, а 50% доколку е индексот поголем од 110.

8) под ред. бр. 15 се внесуваат износите на придонесите и даноците кои се утврдуваат со примена на соодветни стапки на придонеси и даноци на личните доходи на износот утврден под ред. бр. 14.

9) другите редни броеви се пополнуваат спрема појаснувањата дадени во колоната 2 од Образецот.

Член 3

Правните лица од членот 1 од Законот конечната пресметка за исплата на личните доходи ја составуваат и доставуваат до Службата на општественото книговодство по објавување на податокот од Републичкиот завод за статистика за растот на исплатените лични доходи по работник во стопанството на Републиката за месецот за кој се составува пресметката.

Правните лица составуваат и ги доставуваат до Службата на општественото книговодство обрасците од член 1 и 2 во два примероци при секоја исплата.

Податоците во Образецот од став 1 и 2 од овој член се искажуваат во броеви во две децимали.

Член 4

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на исплатите на чистите лични доходи на работниците на кои работното место им е во странство.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 1990 година.

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика,
д-р Јанко Обочки, с. р.

(Назив и седиште на правното лице)

Образец МЛД-2

ПРЕСМЕТКА
на средства за исплата на аконтации на лични
доходи за месец _____ 199____ година

Ред. бр.	Елементи на основа на кои се утврдува износот на сред- ствата за исплата на личните доходи	Ознака за АОП	Износ
1.	Средства за исплата на чистите лични доходи за периодот IX—XI. 1990 година		
2.	Просечен број на работници на кои им се исплатени чисти лични доходи за периодот IX—XI. 1990 година		
3.	Број на месеци		
4.	Просечен месечен чист личен доход по вработен за периодот IX—XI. 1990 година (ред. бр. 1: ред. бр. 2: ред. бр. 3)		
5.	Коефициент за пораст на чистиот личен доход по вработен во стопанството на Републиката		
6.	Право на месечен чист личен доход по вработен (ред. бр. 4 x ред. бр. 5)		
7.	Исплатен просечен месечен чист личен доход по вработен за периодот јули-ноември 1990 година		
8.	Износ на зголемување на месечниот чист личен доход (ред. бр. 6 минус ред. бр. 7)		
9.	Број на вработени во месецот за кој се врши исплата		
10.	Износ на средства за месечни чисти лични доходи (ред. бр. 6 x ред. бр. 9)		
11.	Просечен чист личен доход во стопанството на Републиката за периодот јули-ноември 1990 година		
12.	Индекс на пресметаниот чист личен доход по вработен и просекот на стопанството на Републиката (ред. бр. 7: ред. бр. 11 x 100)		
13.	Процент на издвојување во акции, односно издвојување во деловен фонд		
14.	Износ на средства за акции, односно деловен фонд (ред. бр. 8 x ред. бр. 9 x ред. бр. 13)		
15.	Пресметани придонеси и даноци на нето износот на акциите, односно деловниот фонд		
16.	Вкупен износ на акциите, односно деловниот фонд (ред. бр. 14 + ред. бр. 15)		
17.	Износ на чисти лични доходи кои можат да се исплатат (ред. бр. 10 минус ред. бр. 14)		
18.	Загарантиран личен доход (ред. бр. 9 x загарантираниот личен доход за месецот за кој се врши исплатата)		
19.	Исплатени средства на чисти лични доходи за месецот за кој се составува пресметката		

- Разлика на средства за исплата на чист личен доход (ред. бр. 17 или ред. бр. 18 минус ред. бр. 19)
- Износ на чистиот личен доход од налогот за исплатување
- Износ од налозите за плаќање на придонесите и даноците кои се плаќаат на чистиот личен доход
- Помалку исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 17 или ред. бр. 18 минус ред. бр. 19 минус ред. бр. 21)

Пресметката ја составил,

Раководител,

(Назив и седиште на правното лице)

Образец МЛД-3

ПРЕСМЕТКА
на средства за исплата на аконтации на лични
доходи за месец _____ 199____ година

Ред. бр.	Елементи на основа на кои се утврдува износот на сред- ствата за исплата на личните доходи	Ознака за АОП	Износ
1.	Исплатени средства за чисти лични доходи за периодот IX—XI. 1990 година		
2.	Просечен број на работници на кои им се исплатени чисти лични доходи за периодот IX—XI. 1990 година		
3.	Број на месеци		
4.	Просечен месечен чист личен доход по вработен исплатен за периодот IX—XI. 1990 година (ред. бр. 1: ред. бр. 2: ред. бр. 3)		
5.	Број на работници во месецот за кој се врши исплата		
6.	Износ на чисти лични доходи за месецот за кој се врши исплата (ред. бр. 4 x ред. бр. 5 или ред. бр. 1: ред. бр. 3)		
7.	Просечен личен доход по вработен исплатен во Републиката за периодот септември-ноември 1990 година		
8.	Маса на чисти лични доходи според просечниот личен доход исплатен во Републиката (ред. бр. 7 x ред. бр. 5)		
9.	Исплатен просечен месечен чист личен доход по вработен за периодот јули-ноември 1990 година		
10.	Износ на зголемување на месечниот чист личен доход (ред. бр. 4 минус ред. бр. 9 или ред. бр. 7 минус ред. бр. 9)		
11.	Просечен чист личен доход во стопанството на Републиката за периодот јули-ноември 1990 година		
12.	Индекс на пресметаниот чист личен доход по вработен и просекот на стопанството на Републиката (ред. бр. 9: ред. бр. 11 x 100)		
13.	Процент на издвојување во акции, односно издвојување во деловен фонд		
14.	Износ на средства за акции, односно деловен фонд (ред. бр. 5 x ред. бр. 10 x ред. бр. 13)		
15.	Пресметани придонеси и даноци на нето износот на акциите, односно деловниот фонд		

16. Вкупен износ на акциите, односно деловниот фонд (ред. бр. 14 + ред. бр. 15)
17. Износ на чисти лични доходи кои можат да се исплатат (ред. бр. 6 минус ред. бр. 14 или ред. бр. 8 минус ред. бр. 14)
18. Загарантиран личен доход (ред. бр. 5 x загарантиран личен доход за месецот за кој се врши исплатата)
19. Исплатени средства на чисти лични доходи за месецот за кој се составува пресметката
20. Разлика на средства за исплата на чист личен доход (ред. бр. 17 или ред. бр. 18 минус ред. бр. 19)
21. Износ на чистиот личен доход од налогот за исплатување
22. Износ од налозите за плаќање на придонесите и даноците кои се плаќаат на чистиот личен доход
23. Помалку исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 17 или ред. бр. 18 минус ред. бр. 19 минус ред. бр. 21)

Пресметката ја составил,

Раководител,

20-а.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членовите 427 и 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 12 септември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за условите, начинот и постапката за продажба на општественото земјиште вон градскиот реон на град Дебар за станбена и друга изградба, донесена од Извршниот совет на Собранието на општина Дебар, на седницата одржана на 14 април 1988 година („Службен гласник на општина Дебар“ бр. 3/88).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Дебар“.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето на општина Дебар, со предлог поднесен пред Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на означената одлука, затоа што била во спротивност со законот.

4. На јавната расправа и на седницата Судот утврди дека со оспорената одлука се уредуваат условите, начинот и постапката за продажба на општествено земјиште вон градежниот реон на град Дебар и населбите од градски карактер за изградба на семејни станбени згради и стопански објекти. Според член 3 од Одлуката Извршниот совет на Собранието на општина Дебар пред одобрување на продажбата на општественото земјиште, ќе ги разгледа и со непосредна спогодба ќе ги реши барањата на лицата кои живеат надвор од општината, а се родени односно потекнуваат од нејзиното подрачје и изразиле желба да градат станбени и други објекти во Дебар.

5. Во оставениот рок Извршниот совет на Собранието на општина Дебар не достави одговор на наводите од предлогот.

6. На јавната расправа подносителот на предлогот остана на своите наводи од предлогот и истакна дека општественото градежно земјиште не може да биде предмет на продажба и дека извршниот совет на Собранието на општината не е надлежен да ги уредува условите и начинот на доделување на користење на градежното земјиште, а уште помалку условите и начинот на неговото продавање.

Претставникот на Извршниот совет на Собранието на општина Дебар истакна дека предмет на продажба е општествено земјиште опфатено со гра-

ниците определени за изградба на куќи и викендици за кое од надлежниот републички орган е дадена согласноста за пренамена од земјоделско во неземјоделско земјиште, дека тоа земјиште е опфатено со просторниот план на општина Дебар и дека купувачите на земјиштето не можат истото да го отуѓуваат пред да започнат со изградба. На крајот претставникот на Извршниот совет истакна дека целта на донесувањето на одлуката е да им се овозможи на поранешните жители на општината да се вратат во родните места.

7. Според член 97 став 1 од Уставот на СР Македонија не може да постои право на сопственост на земјиште во градовите и во населбите од градски карактер и во други подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба што ќе ги определи општината во согласност со условите и во постапката утврдени со закон.

Според член 2 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште во градовите и населбите од градски карактер и во други подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба кое е определено од собранието на општината. Според член 9 став 2 од Законот, со одлуката на собранието се утврдуваат границите на земјиштето предвидено за станбена и друга комплексна изградба, со катастарски податоци за парцелите. Според член 3 став 1 од Законот собранието на општината ги уредува работите кои се однесуваат на доделувањето, уредувањето и употребата на градежното земјиште. Според членовите 36 и 37 од Законот градежното земјиште со кое управува општината може да се доделува на користење на општествени правни лица, здруженија на граѓани и на други граѓански правни лица, под услови, на начин и по постапка што ја пропишува собранието на општината.

И според член 2 став 2 од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/75, 41/75, 10/79, 7/86 и 51/88), градежните земјишта во општествена сопственост не можат да се отуѓуваат, но врз нив можат да се стекнуваат права определени со закон.

Според член 13 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86 и 51/88) земјоделското земјиште од прва заклучно со четврта катастарска класа не може да се користи за неземјоделски намени, освен кога е тоа предвидено со просторниот односно урбанистичкиот план, а според член 14 основите на просторните и урбанистичките планови и одлуката за определување на земјиштето во градовите и во населбите од градски карактер и во другите подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба (одлука за определување на градежно земјиште) се донесуваат по претходна согласност на надлежниот републички орган. Со претходна согласност, според член 15 од Законот, се определуваат и границите на населените места (селски населби) за кои не е донесен урбанистички план, односно општ акт што го заменува тој план, во чии рамки земјоделското земјиште може да се користи за неземјоделски намени.

Од наведените уставни и законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека градежното земјиште, во чии рамки влегува и земјиштето надвор од градовите и населбите од градски карактер, а што е наменето за станбена и друга комплексна изградба, како и земјоделското земјиште, под условите утврдени со закон и, за чија пренамена е дадена согласност од надлежниот републички орган на управата, што ги определува собранието на општината, не може да биде предмет на сопственост, па според тоа ни да преминува со правно дело од општествена сопственост во сопственост на граѓани, туку единствено може да биде доделено на трајно користење, под условите, на начин и по постапка што ги пропишува собранието на општината во согласност со закон.

Поради тоа што Извршниот совет на Собранието на општина Дебар, како ненадлежен орган, ја донел оспорената одлука и затоа што со неа се утвр-

дени условите, начинот и постапката за преминување на градежно земјиште од општествена сопственост во сопственост на граѓани по основ на продажба, Судот оцени дека таа не е во согласност со означените уставни одредби и е во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 202/89

12 септември 1990 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

21.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРотивНОСТА НА ДЕЛ ОД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 98 СТАВ 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ СО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД РАБОТНИОТ ОДНОС

1. Уставниот суд на Југославија, со решението ИУ-114/1-89 од 21 март 1990 година, поведе постапка за оценување на спротивноста на одредбите на член 98 став 2 и 3 од Законот за работните односи („Службен весник на СР Македонија, бр. 45/77, 3/83, 42/85, 46/86, 43/87, 18/89, 28/89, 36/89 и 4/90), во делот со кој е пропишано дека на работникот му престанува работниот однос по сила на законот кога ќе наполни 60 години (маж), односно 55 години старост (жена) и 20 години пензиски стаж, или кога ќе наполни 40 години (маж), односно 35 години пензиски стаж (жена), без оглед на годините на живот и дека на работникот — жена ѝ престанува работниот однос под исти услови како и на работникот — маж ако даде писмена изјава дека сака да продолжи да работи до исполнување на години пензиски стаж и години на живот како и работникот — маж, со Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“, број 60/89).

2. Со оспорениот дел на одредбите на член 98 став 2 и 3 од Законот за работните односи е пропишано дека на работникот му престанува работниот однос по сила на законот кога ќе наполни 60 години (маж), односно 55 години живот (жена) и 20 години пензиски стаж, или кога ќе наполни 40 години (маж), односно 35 години пензиски стаж (жена), без оглед на годините на живот и дека на работникот — жена ѝ престанува работниот однос под исти услови како и на работникот — маж ако даде писмена изјава дека сака да продолжи да работи до исполнетите години пензиски стаж и години на живот како и работникот — маж.

3. Во текот на постапката пред Уставниот суд на Југославија оспорените одредби на наведениот закон престанаа да важат со влегувањето во сила на Законот за работните односи („Службен весник на СР Македонија“, број 20/90).

4. Со одредбата на член 75 став 4 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/89 и 42/90) е пропишано дека на работникот му престанува работниот однос кога ќе наполни 40 години стаж на осигурување, или 65 години живот ако работодавниот орган, односно работодавецот во согласност со условите утврдени со законот, со општиот акт и колективниот договор, не одлучи дека работникот може да остане во работен однос.

Тргувајќи од наведената одредба на сојузниот Закон за основните права од работниот однос, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одредби на наведениот Закон за работните односи, во наведениот дел, се во спротивност со наведениот сојузен закон бидејќи со тие одредби, спротивно со сојузниот закон, е пропишан престанок на работниот однос на работникот против неговата волја по основа на исполнетите години живот и години на стаж на осигурување. Оваа оценка Уставниот суд на Југославија ја заснова врз тоа што утврди дека со наведениот сојузен закон е пропишана можноста на престанок на работниот однос на работник против

неговата волја по основа на исполнетите 65 години живот или 40 години стаж на осигурување додека со оспорените одредби на наведениот републички закон, спротивно на тоа, е пропишан престанок на работниот однос на работникот против неговата волја по истата основа кога ќе наполни 60 години живот, или 40 години пензиски стаж во кој, според Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, покрај стабот на осигурување, влегува, и посебниот стаж кој, според сојузниот закон, не може да биде основ за престанок на работниот однос на работникот против неговата волја.

Бидејќи во текот на постапката пред Уставниот суд на Југославија се оспорени одредбите, со престанок на важењето, се доведени во согласност со наведениот сојузен закон, но не се отстранети последиците на таа спротивност, па Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 393 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 3 октомври 1990 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се утврдува дека одредбите на член 98 став 2 и 3 од Законот за работните односи („Службен весник на СР Македонија“, бр. 3/83, 3/85, 42/85, 46/86, 43/87, 18/89, 36/89 и 4/90), во делот со кој е пропишано дека на работникот му престанува работниот однос по сила на законот кога ќе наполни 60 години (маж) односно 55 години живот (жена), и 20 години пензиски стаж, или кога ќе наполни 40 години (маж) односно 35 години пензиски стаж (жена), без оглед на годините на живот, и дека на работникот — жена ѝ престанува работниот однос под исти услови како и на работникот — маж, ако даде писмена изјава дека сака да продолжи да работи до исполнување на години на пензискиот стаж и години на животот кога работникот — маж — од денот на влегувањето во сила на Законот за основните права од работниот однос до нивниот престанок на важењето, биле во спротивност со Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/89 и 42/90).

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во „Службен весник на СР Македонија“.

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: судиите Вељко Марковиќ, кој го заменува претседателот на судот Милован Бузациќ и судиите Хрвое Бачиќ, Божиќар Булатовиќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Омер Ибраќимаѓиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Пјетер Коља, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Радко Мочивник, Душан Ружиќ и Милосав Стијовиќ.

ИУ број 114/1-89
3 октомври 1990 година
Белград

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Југославија
Судија,
Вељко Марковиќ, с. р.

22.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 14 од Правилникот за решавање на станбените прашања на вработените во Работната организација „Југотекст“ од Струмица, донесен со референдум одржан на 4 март 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот член од правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што работниот придонес, како еден од критериумите за распределба на општествени станови, бил изразен само преку вре-

мето поминато на работа односно оправданото или неоправданото отсуство од работа, што не било во согласност со Уставот односно било во спротивност со закон.

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот член 14 од Правилникот има разработен систем за вреднување на придонесот, при што тој е утврден и во зависност од оправданото и неоправданото отсуство на работникот од работа, од натфрлањето на нормата и иноваторството.

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86 и 1/90) давателот на станот на користење, односно работниците во организацијата со самоуправен општ акт ги утврдуваат условите и начинот на давање станови на користење, односно основите и мерилата за определување редот на првенство за давање стан во општествена сопственост.

Според Амандман XXV точка 5 став 3 од Уставот на СР Македонија работниците во здружениот труд за вкупна лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот сразмерно со својот придонес во остварувањето на доходот.

Според член 52 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ број 60/89 и 42/90) работниците средствата за заедничка потрошувачка ги користат по основ на распределбата според трудот и солидарноста според основите и мерилата утврдени со општиот акт односно колективниот договор.

Од изнесените законски одредби произлегува дека право е на работниците да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата за решавање на станбените прашања на работниците, односно да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на стан, имајќи ги притоа предвид принципите на распределба според трудот и солидарноста.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Правилникот е предвидено вреднување на придонесот во работата кој се изразува преку искористувањето на работното време, натфрлањето на предвидените норми и иноваторството Судот утврди дека тој не е во несогласност односно не е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

У. бр. 222/90

12 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

23.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 декември 1990 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 14 од Правилникот за утврдување и решавање на технолошкиот вишок во Машинското училиште „Гоце Делчев“ во Скопје, донесен од Работничкиот совет на Училиштето на 5 јануари 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 216/89 од 31 октомври 1990 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што како критериум за остварување на правата на наставниците кои претставуваат технолошки вишок е предвидено само работното искуство во Училиштето, што не било во согласност со Уставот и било во спротивност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека во означената одредба од Правилникот е предвидено технолошкиот вишок на наставниот кадар во Училиштето да се утврдува врз основа на должината на работата во Училиштето, работното искуство во металско-машинската струка и вкупното работно искуство во воспитно-образовниот процес.

5. Во точката 13 од Амандман XXV на Уставот на СР Македонија е предвидено дека на работникот не може да му престане работниот однос ако поради технолошки и други унапредувања престане потребата за неговата работа во таа организација, додека не му се обезбеди друго работно место кое одговара на неговите работни способности или на друг начин не му се обезбеди остварување на правото на работа или на правата по основ на трудот определени со закон.

Со член 21 став 1 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) е предвидено на работникот за чија работа потребата престанала поради технолошки и други унапредувања, да не може да му престане работниот однос додека, во согласност со критериумите утврдени со закон и со општ акт односно со колективен договор, не му се обезбеди едно од правата по основ на трудот.

Во член 14 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90) е предвидено на работникот за чија работа потребата престанала поради технолошки и други унапредувања, да му се обезбеди едно од правата по основ на трудот утврдени со Законот за основните права од работниот однос и со овој закон, во согласност со следните критериуми, а особено: степенот на стручната подготовка од определен вид занимање односно знаење и способност; работното искуство; успешноста; работниот придонес и резултатите во работата и возраста. Според ставот 2 од овој член на Законот ако работниците со примена на наведените критериуми се најдат во иста положба, како дополнителен критериум се зема здравствената и социјално-економската положба на работниците. Согласно ставот 3 овие критериуми поблиску се уредуваат со општ акт односно колективен договор.

Од изнесените уставни и законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека наведените критериуми од Законот се задолжителни и дека организацијата е должна со општ акт да ги разработи сите критериуми заради обезбедување на нивната непосредна примена.

Со оглед на тоа што со член 14 од Правилникот поблиску е уреден само критериумот работно искуство, а не и другите критериуми утврдени со Законот за работните односи, со што се оневозможува нивната примена, Судот утврди дека оспорената одредба од Правилникот не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 216/89

12 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

24.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членовите 2 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 28 ноември 1990 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Членот 29-а од Статутот на Спортско-риболовниот сојуз на Македонија, донесен од Собранието на Сојузот на 10 март и 24 ноември, 1989 година и

б) Правилникот за воспоставување дозвола за спортски риболов на подрачјето на СРМ, донесен од Собранието на Сојузот на 24 ноември 1989 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Сојуз на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 29/90 од 29 јуни 1990 година, поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од актите означени во точката 1 од ова решение, затоа што се постави прашањето за нивната спротивност со Законот за рибарство.

4. Во одговорот на решението за поведување постапка доносителот на оспорените акти истакна дека со воспоставувањето на републиката дозвола не се доведува во прашање правото на спортско-риболовните друштва и здруженија да стопанисуваат со рибниот фонд и да стекнуваат средства по тој основ. Покрај тоа, средствата остварени со издавањето на републиката дозвола од страна на Сојузот повторно се распоредуваат на риболовните друштва и здруженија, сразмерно на посетеноста на риболовните води што им се дадени на стопанисување. Понатаму, не е доведено во прашање ниту правото на спортско-риболовните друштва да издаваат дозволи за риболов, затоа што републиката дозвола Сојузот само ја печати и ја дистрибуира, а ја издаваат друштвата и здруженијата.

5. На седницата Судот утврди дека со член 29-а од Статутот е предвидено дека може да се воспоставува републичка дозвола за вршење спортски риболов што ќе важи за сите спортско-риболовни води што се доделени на стопанисување на спортско-риболовните друштва и здруженија. Според членовите 1, 2 и 3 од оспорениот правилник се воспоставува републичка дозвола со која се стекнува право на спортски риболов на сите спортско-риболовни води и ревири, со тоа што не се навлегува во правата на спортско-риболовните друштва и здруженија да издаваат годишни и други дозволи за спортски риболов, под условите што сами ги утврдуваат, како и во другите права што произлегуваат од стопанисувањето со рибниот фонд. Според член 8 од Правилникот остварените средства од издавањето на дозволата спортско-риболовните друштва и здруженија се должни да ги пренесат на сметка на Спортско-риболовниот сојуз на Македонија. Понатаму, Судот утврди дека според членовите 4, 5 и 9 од Правилникот републиката дозвола ја печати и дистрибуира Спортско-риболовниот сојуз на Македонија, дека ја издаваат спортските друштва и организации на своите членови, а средствата што Сојузот ќе ги оствари со издавањето на дозволата се распоредуваат на спортско-риболовните друштва и здруженија.

6. Според член 13 став 2 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84, 17/87 и 51/88) риболовниот фонд од риболовниот ревер општината го дава на стопанисување без надоместок на една организација на спортските риболовци. Според членовите 17 и 22 од Законот стопанисувањето со рибниот фонд од страна на организацијата се врши врз основа на повеќегодишен план и годишни планови на мерки за унапредување и користење на рибниот фонд од подрачјето што и е дадено на стопанисување. Според член 29 со правото на вршење спортски риболов граѓаните се здобиваат врз основа на дозвола, што за секој риболовен ревер ја издава организацијата на спортските риболовци што стопанисува со тој ревер. Согласно член 32 од Законот за издадена дозвола за вршење спортски риболов се плаќа надоместок, чија висина ја утврдува организацијата на спортските риболовци што стопанисува со рибниот фонд.

Од наведените законски одредби произлегува дека основен субјект на стопанисувањето со рибниот фонд наменет за спортски риболов е организацијата на спортските риболовци на која, со одлука на Собранието на општината, и е доделен определен риболовен ревер и дека услов за вршење на спортски риболов

на тој ревер е дозволата издадена од организацијата на спортските риболовци што стопанисува со него.

Според мислењето на Судот, спортскиот риболов на сите риболовни ревири на територијата на СР Македонија врз основа на републиката дозвола, без разлика на тоа што не ја издава Спортско-риболовниот сојуз на Македонија, туку спортско-риболовните друштва и здруженија на своите членови и без разлика на тоа што средствата што по овој основ ги остварува Сојузот повторно се дистрибуираат на друштвата и здруженијата, овозможува риболов и на оние риболовни ревири со кои не управува спортско-риболовното друштво односно здружение што ја издало дозволата. На тој начин, според мислењето на Судот, се доведува во прашање принципот утврден со Законот, според кој спортскиот риболов може да се врши само врз основа на дозвола издадена од спортската организација што стопанисува со определен риболовен ревер.

Поради тоа, Судот оцени дека член 29-а од Статутот, како и Правилникот се во спротивност со означените законски одредби и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 29/90
28 ноември 1990 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

25.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 28 ноември 1990 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за изменување и дополнување на урбанистичкиот план на Собранието на општината Гостивар од јануари 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, со предлог доставен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што била донесена без одржување на јавен увид и јавна расправа, што било во спротивност со законот.

4. Разгледувајќи го предлогот Судот утврди дека Собранието на општината Гостивар не донело одлука за измена и дополнување на урбанистичкиот план односно дека измените на планот се вршат без акт донесен од Собранието

Согласно Амандман LIII од Уставот, Уставниот суд на Македонија е надлежен да одлучува за уставноста на законите и уставноста и законитоста на прописите и другите општи акти на органите на општините и на Републиката, како и на самоуправни општи акти, а со оглед на тоа дека, во овој случај, не постои општ акт во смисла на оваа уставна одредба, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 27/90
28 ноември 1990 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

7.

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90), и член 2 од Општиот колективен договор за стопанството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од градежништвото, ИГМ и проектирање и Соборот за градежништво и индустрија на градежни материјали на Стопанската комора на Македонија на 26 декември 1990 склучија

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИНДУСТРИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРОЕКТИРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој колективен договор, во согласност со Законот и Општиот колективен договор за стопанство на СРМ, се уредуваат специфичните права, обврски и одговорности на работниците вработени во претпријатијата, делови на претпријатијата и кај работодавачи, членки на Комората и обврските на тие претпријатија и работодавачи од работниот однос во следните дејности и групации:

Шифра на дејност

I. Градежништво	050
— високоградба	050100
— ниско и хидроградба	050200
— инсталатери и завршни работи	050300
II. Производство на камен, чакал и песок	0120
— производство и обработка на камен	012001
— производство на шљунак и песок	012002
III. Производство на градежни материјали	0121
— производство на вар и гипс	012110
— производство на цемент	012120
— производство на цигли и керамида	012130
— производство на градежни префабрикати и битуменски производи	012140
IV. Проектирање и сродни услуги	0104
— просторно и урбанистичко планирање	110401
— проектирање на градежни објекти	110402
— останато проектирање	110403
— инженеринг	110404
V. Други сродни дејности	

Член 2

Со Колективниот договор на претпријатието, со општите акти, односно со Договорот за работа не може да се утврдат помали права и обврски од утврдените во Општиот колективен договор за стопанството на СРМ и со овој колективен договор.

Член 3

Пред засновање работен однос, претпријатието, односно работодавачот мора на работникот да му овозможи да се запознае со одредбите на Општиот колективен договор за стопанството на СРМ, овој колективен договор, Колективниот договор на претпријатието, односно со актите со кои се утврдуваат неговите права, обврски и одговорности.

Член 4

Заштитата на правата од работен однос утврдени со Закон, Општиот колективен договор на стопан-

ството, овој колективен договор, Колективниот договор на претпријатието, односно општ акт преку соодветните органи и тела и службата за правна помош на ССМ ја остварува само членот на Синдикатот.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Засновање на работен однос

Член 5

Работникот заснова работен однос со склучување на договор за работа.

Договорот за работа го склучува надлежниот орган во претпријатието — работодавецот утврден во општиот акт — правилата и работникот.

Договорот за вработување содржи одредби за: засновање на работен однос на определено или неопределено време, работите на работно место кое ќе ги врши работникот и местото на работа, пробната работа, работно време, одморите и отсуствата, стручното оспособување и усовршување, личниот доход, надоместоците на личен доход и останати лични примања, заштита при работа, отказниот рок, престанок на работниот однос и други права и обврски од работниот однос на работниците и работодавачите.

Посебни услови за засновање работен однос

Член 6

Во градежништвото, како посебен услов за засновање работен однос се предвидува поднесување Уверение за извршен специјалистички преглед за работи како што се: работа во тунели, на висина поголема од 3 метри, работа со оловни бои, работа со градежни машини и превозни средства, како и за други работи (утврдени во актот на претпријатието) кои се сметаат за опасни по здравјето и сигурноста на работниците.

Трошоците за извршениот специјалистички преглед од став 1 на овој член, ги сноси претпријатието, односно работодавачот.

Распоредување на привремена работа во странство

Член 7

Работниците се распоредуваат на привремена работа во странство согласно одредбите од Законот за заштита на граѓаните на СФРЈ уплатени на работа во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/80 и 61/88).

Член 8

Одлука за распоредување на работникот на привремена работа во странство донесува директорот на претпријатието, или од него овластено лице, односно работодавачот.

Член 9

Одлуката за распоредување на работникот на привремена работа во странство содржи:

— работното место на кое се распоредува работникот;

— висината и начинот на исплатувањето на личниот доход;

— условите и начинот на превоз, исхрана, сместување, здравствена заштита и организирано користење на слободното време.

Член 10

Работниците распоредени на привремена работа во странство имаат исти права, обврски и одговорности од работниот однос, како и работниците во земјата, особено во однос на: работното време, годишниот одмор, заштитата на работа, информирањето и надоместоците на личните доходи утврдени со Закон, Општиот колективен договор за стопанството на СРМ и овој колективен договор, колективниот договор, односно општиот акт на претпријатието.

Член 11

Работникот може да одбие да замине на привремена работа во странство во случај кога Одлуката за распоредување не е во согласност со одредбите на овој колективен договор и во случаите предвидени во актот на претпријатието кои се сметаат за оправдани.

Член 12

Работниците распоредени на привремена работа во странство имаат право на синдикално организирање согласно Статутот на ССМ и Статутарната одлука на Синдикатот на работниците од градежништво, ИГМ и проектирање и Правилата за работа на основните организации на ССМ.

Начин и постапка за утврдување на технолошки, економски и организационен вишок

Член 13

Поради технолошки, економски и организациони причини претпријатието, односно работодавачот, може да утврди вишок на вработени.

Утврдувањето на бројот на вишокот на вработените се врши со донесување на Програма од страна на работничкиот совет, односно органот на управување, на предлог на рабстоводниот орган, односно работодавачот.

Член 14

Одлука за престанување на потребата од работа на работниците поради технолошки, економски, организациони и слични причини во општественото претпријатие донесува работничкиот совет, а во мешовитото претпријатие управниот одбор на предлог на рабстоводниот орган, односно работодавачот или друг орган утврден во претпријатието, врз основа на следните критериуми: успешност во работењето, степен на стручна подготовка од определен вид занимања, работно искуство, возраст, професионално заболување, повреда на работа и социјално-економска положба.

Критериумите се составен дел на Одлуката од став 1 на овој член, а со истите претходно треба да бидат запознати работниците и Синдикатот.

Член 15

Кога работниците со примегата на критериумите ќе се најдат во иста положба, а треба да се изврши избор меѓу 2 или повеќе работници, ќе се поаѓа.

— од успешноста во извршувањето на работите;

— доколку работниците искажуваат еднаква успешност во извршувањето на работите, предност да го задржат работното место имаат оние работници кои имаат повисок степен на образование, односно квалификација;

— доколку работниците искажуваат еднаква успешност, имаат еднаков степен на образование, односно квалификација, предност да го задржат работното место имаат работниците кои имаат подолг работен стаж;

— доколку работниците искажуваат еднаква успешност, имаат еднаков степен на образование, односно квалификација, имаат еднаков работен стаж предност да го задржат работното место имаат работниците кои имаат професионални заболувања, односно работниците кои претрпеле повреда на работното место;

— доколку работниците искажуваат еднаква успешност, имаат еднаков степен на образование, односно квалификација, имаат еднаков работен стаж и слична здравствена состојба, предност да го задржат работното место имаат оние работници кои се во полоша социјално-економска положба

Член 16

На работникот за чија работа потребата претанала поради технолошки, организациони, економски и слични причини, му се обезбедува едно од правата по основ на работа и под услови утврдени со Закон и со Општиот колективен договор за станството на СР Македонија.

Скратување на работното време

Член 17

Со Колективниот договор, односно со општ акт на претпријатието, се утврдуваат работите за кои се скратува должината на работното време, сразмерно на штетното влијание на здравјето и на работната способност, во согласност со Законот.

III. ОДМОР И ОТСУСТВА

Годишен одмор

Член 18

Претпријатието, односно работодавачот е должен на работникот да му обезбеди користење на годишниот одмор во траење најмалку од 18 работни денови.

Должината на годишниот одмор се зголемува и конечно се утврдува според следните критериуми:

- а) по основ на придонес во работата до 3 дена
- б) по основ на услови за работа

— за работа на терен (ако поголемиот дел од работното време во год. е на терен) 2 дена

— за работа во тешки, напорни и по здравјето штетни работи 5 дена

- в) по основ на работен стаж

- до 3 години 1 ден
- од 3 до 5 години 3 дена
- од 5 до 10 години 5 дена
- од 10 до 15 години 7 дена
- од 15 до 20 години 8 дена
- преку 20 години 9 дена

- г) по основ на социјално-здравствена состојба:

— на работникот со преостаната и изменета работна способност 3 дена

— на работникот мајка со најмногу три деца до 7 години 2 дена

— на самохран родител со дете до 7 години 3 дена

— на работник со лоша здравствена состојба (според наодот на надлежниот лекар) 2 дена

— на работникот помлад од 18 години 7 дена

- д) по основ на сложеност на работите работното место 3 дена

Член 19

Ако во календарската година во која за прв пат го засновал работниот однос, работникот нема една година работа, односно помалку од 9 месеци, има право на годишен одмор по два дена за секој поминат месец на работа.

Отсуства

Член 20

Работникот има право да отсуствува од работа со надомест на личен доход најмалку седум дена во текот на годината, во следните случаи:

- за склучување на брак 5 дена
- за склучување на брак на деца 2 дена
- за новороденче на таткото 2 дена
- за смрт на брачен другар и дете 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра и родител на брачен другар 3 дена
- за смрт на дедо, баба или член на пошироко семејство 1 ден
- за селидба на семејство од едно во друго место на живеење 2 дена
- за селидба во исто место 1 ден
- за елементарни непогоди 1 ден

Заштита на работниците

Член 21

Претпријатијата, односно работодавачите се должни во своите општи акти да ги вградат и обезбедат минималните стандарди утврдени со Општествениот договор за минималните стандарди за животните и работните услови на градежните работници, објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

Личен доход

Член 22

Исплатениот личен доход на работникот зависи од:

- основниот месечен личен доход
- работењето во потешки услови за работа
- резултатите од работењето, обемот и квалитетот на производството и услугите, остварената продуктивност на трудот, заштеди во процесот на работата и ефикасност во користењето на работното време
- остварената добивка

Член 23

Најниската цена на работната сила во градежништвото, индустријата на градежни материјали и проектирањето во СР Македонија, за полно работно време (182 часа) и полн учинок, изнесува 2.450,00 динари месечно, или 13,46 динари за 1 час.

Член 24

Цената на работната сила со најнизок степен на сложеност се корегира со коефициентите на сложеност на трудот на соодветната група што престапува основен личен доход.

Со овој колективен договор се утврдуваат IX групи на сложеност на работите и тоа:

Група на сложеност	ОПИС	Коефициент на сложеност
I	Подразбира едноставна рутинска работа, со или без завршено основно образование, односно НКВ	1,00 — 1,19
II	Подразбира помалку сложени работи и задачи, односно работа со помош на едноставни средства за работа за чие извршување е потребно основно образование, односно интерна полуквалификација	1,20 — 1,39
III	Подразбира средно сложени работи и задачи чија работа се повторува со повремени појава на нови работи, за чие извршување е потребно образование во траење од 3 години, односно ниво на квалификуван работник, без работно искуство	1,40 — 1,69
IV	Подразбира посложени и поразновидни работи и задачи за чие извршување е потребно стручно образование во траење од 3 години, со работно искуство или образование на ниво на средна стручна подготовка	1,70 — 1,84
V	Подразбира посложени работи кои бараат поголем степен на самостојност во извршувањето на работите за што е потребно средно образование и призната ВКВ квалификација	1,85 — 2,09
VI	Подразбира работи и задачи за организирање, водење и подготовка на процесот на трудот, за што е потребно образование на ниво на виша стручна подготовка	2,10 — 2,50
VII	Подразбира сложени работи и задачи што бараат иницијативност и креативност на работникот за што е потребно теоретско и практично знаење и висока стручна подготовка	2,60 — 2,89

VIII Подразбира посложени работи и задачи што бараат иницијативност и креативност на работникот за стручно водење на контролата, подготовката, анализата и организацијата на работниот процес, за што е потребно заокружено теоретско и практично знаење и висока стручна подготовка

2,90 — 3,19

IX Подразбира најсложени работи и задачи со повисок степен на креативност, знаење и организациони способности за водење на процесот на производството и стопанисувањето, за чие извршување е неопходна висока стручна подготовка или повисок степен на образование

3,20

Член 25

Со Колективниот договор или општ акт во претпријатието поконкретно се класифицираат работните места по поодделни групи

Член 26

За работниците распоредени на привремена работа во странство, личните доходи се утврдуваат согласно Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за уредување на основни права, обврски и одговорности на работниците на привремена работа во странство („Службен лист на СФРЈ“ број 33/85).

Член 27

Основниот месечен личен доход на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за даденото работно место.

За работа што се извршува под посебни услови чие негативно дејство врз работната способност и здравјето на работникот не може целосно да се отстрани со заштитни мерки (работа на големи височини, под вода и други работи и работни задачи утврдени со општ акт) има право на зголемен личен доход најмалку за 5%, а за работи каде е признат бенифициран стаж најмалку за 10%.

Член 28

Основниот личен доход на работникот се зголемува и по основ на прекувремена работа, работа во денови на празници утврдени со сојузен и републички закон, работа ноќе, работа во повеќе смени и по основ на минат труд.

Процентот на зголемувањето по основ на претходниот став се утврдува со општ акт или со колективен договор на претпријатието и не може да биде помал од утврдениот со Општиот колективен договор за стопанството на СРМ.

Личен доход од добивката

Член 29

Работникот има право на личен доход по основ на остварена добивка.

Надлежниот орган, односно работодавачот однапред го определува делот од добивката што ќе се распределува за лични доходи што не може да изнесува помалку од 30%, или најмногу 50% од остварената добивка.

Теренски додаток

Член 30

Надоместокот за терен дневно изнесува најмалку 80% од висината на дневницата исплатена во стопанството во Републиката во претходните три месеци.

На сите работници под исти услови, на ист објект, работилиште, им припаѓа ист теренски додаток.

Член 31

Теренски додаток му припаѓа на работникот за календарските денови што ги минува на терен.

На работникот не му припаѓа теренски додаток за време кога е неоправдано отсутен од работа, без оглед на тоа што се наоѓа на терен.

Член 32

Надоместокот за теренски додаток на работникот се исплатува:

— во целосен износ кога не му е обезбедено сместување и исхрана;

— 65% од целосниот износ ако му е обезбедено само сместувањето;

— 35% од целосниот износ ако му е обезбедено само исхраната;

— 10% од целосниот износ ако му е обезбедено сместување и исхрана.

Теренскиот додаток, регрес за исхрана и дневниците за службено патување меѓусебно се исклучуваат.

Член 33

За време на изведување на подготвителни и завршни работи на работниците, наместо теренски додаток, им се исплатуваат дневници сè додека не биде организирано сместување и исхрана.

Склучување на Колективниот договор**Член 34**

Овој колективен договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластени претставници од Соборот за градежништво и индустрија на градежни материјали на Стопанската комора на Македонија и Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од градежништво, индустрија на градежни материјали и проектирање во СР Македонија.

Важење на Колективниот договор**Член 35**

Овој колективен договор важи три години од денот на склучувањето.

Важноста на Договорот може да се продолжи и за наредните три години, ако најдоцна три месеци пред истекот на рокот за важење не се покрене барање за негова измена, односно не започне постапка за склучување нов договор.

Странките можат во било кое време спогодбено да го изменат Договорот.

Решавање на спорови**Член 36**

За решавање на спорови меѓу странките на овој колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно спогодување, се формира Комисија за усогласување.

За спор во смисла на претходниот став, се смета правен или друг вид спор (ако се повредени интересите на странките) кој произлегува од Колективниот договор, како и спор кој ќе настане како последица од неприфаќање на предлогот за измени и дополнувања на Колективниот договор.

Состав на Комисијата за усогласување**Член 37**

Секоја од странките именува два члена на Комисијата за усогласување. Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата од редот на угледни, научни и стручни работници.

Започнување на постапката и резултати од усогласувањето**Член 38**

Постапката на усогласување за случаите од член 36 започнува на барање на една од странките.

Член 39

Усогласувањето е неуспешно ако една од странките писмено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето дека истото го смета за неуспешно.

Секоје усогласување што странките ќе го постигнат, мора да биде во писмена форма.

Со донесените решенија се изменува и дополнува Колективниот договор.

Измени и дополнување на Колективниот договор**Член 40**

Секоја од странките може било кога да предложи измени и дополнување на Колективниот договор.

Предлогот, образложен во писмена форма, се доставува до другата странка која е должна да се изјасни по него во рок од 30 дена.

Во случај спротивната странка да не го прифати предлогот на измени, или не се изјасни по предлогот во рок од претходниот став, странката — предлагач може да започне постапка пред арбитража.

Постапка пред арбитража**Член 41**

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот ќе се разреши пред арбитража.

Бројот на арбитражите е непарен.

Секоја од странките именува еднаков број на арбитражи, а најмалку два.

Претседателот на арбитражата го именуваат странките спогодбено, од редот на угледни, научни и стручни работници.

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

На постапката пред арбитражата се применуваат одредбите за избраните судови од Законот за процесната постапка.

Одлуката на арбитражата е конечна.

Спроведување и толкување на Колективниот договор**Член 42**

Странките се должни да го спроведуваат и следат остварувањето на Колективниот договор.

Секоја од странките на Колективниот договор именува по три члена во Комисијата која е овластена да дава толкување на одредбите на Договорот.

Регистрирање и објавување на Колективниот договор**Член 43**

Колективниот договор ќе се регистрира кај надлежниот републички орган.

Член 44

Овој колективен договор влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претпријатијата се должни своите акти да ги усогласат со овој колективен договор најдоцна до 28 февруари 1991 година.

26 декември 1990 година,
Скопје

Републички одбор на Синдикатот на работниците од градежништвото,
ИГРМ и проектирање на
СР Македонија,

Претседател

Владимир Панков, с. р.

Собор на градежништво и ИГМ
на Стопанската комора на
Македонија

Претседател,

Стојан Андреев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
ДЕМИР ХИСАР

8.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар („Службен гласник на општината Демир Хисар“ бр. 4/86), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ И ПАУШАЛНИТЕ
ИЗНОСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕ-
НИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ОПШТИНАТА
ДЕМИР ХИСАР ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствена заштита на земјоделците во општината Демир Хисар за 1991 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приходи) се плаќа:

По стапка од 22% на катастарски приход;

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 50,00 динари за семејство ако домаќинството е задолжено со придонес на катастарски приход;

б) по 250,00 динари за семејство ако домаќинството не е задолжено со придонес на катастарски приход.

3. За секој член, односно осигурено лице од точката 1 и 2 на оваа одлука по 500,00 динари, паушал

Член 2

Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од оваа одлука се распределуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

1. задолжителни видови — 75%;

2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравствената заштита на земјоделците — 25%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-57/3 од 12 февруари 1990 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 02-481/3

26 декември 1990 година

Демир Хисар

Претседател,

Живко Дранговски, с. р.

9.

Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, со равноправно учество во Собранието на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ
ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствена заштита во постојани месечни износи во 1991 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 400,00 динари;

2. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странските носители на здравствена заштита се плаќа придонес за здравствена заштита во постојан износ од 400,00 динари месечно;

3. југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на осигурување (земји без конвенции) додека престојуваат на подрачјето на Заедницата плаќаат месечен паушал во износ од 500,00 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 50,00 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидноста, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување и на преквалификација во Самоуправната интересна заедница за вработување;

6. лицата кои работат помалку од полното работно време и

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, на секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница од 1990 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-481/4

26 декември 1990 година

Демир Хисар

Претседател,

Живко Дранговски, с. р.

Огласен дел

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола се води спор по предлог на Сулип Мустафовски од с. Кишава за прогласување за умрено на исчезнатото лице Реџеп Мустафовски од с. Кишава, роден 1928 година, од татко Мустафа и мајка Авиле Мустафовски.

Во текот на 1948 година Реџеп Мустафовски заминал на отслужување на воениот рок во Бања Лука, во текот на 1950 година починал, но неговите родители не добиле никаков документ за тоа дека е покоен.

Се повикува Реџеп Мустафовски, доколку е жив да се јави пред овој суд во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на овој суд. Судот го повикува и секој друг кој нешто знае за неговиот живот, за тоа да јави во овој суд.

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе одлука за прогласување на исчезнатото лице за умрено и за докажување на смртта на Реџеп Мустафовски.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 430/90.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Ајредин Нуредини од с. Дебреше — Гостиварско, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на овој суд да се јави во судот.

Истовремено, судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот да му соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку лицето не се јави, судот ќе утврди дека е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 147/90.

О Б Ј А В И

Врз основа на член 26-а од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“ број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90 и 30/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува и го објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во периодот октомври-декември 1990 година во однос на просечните цени на мало за деветте месеци од 1990 година изнесува 25,2%.

Заменик на директорот
на Републичкиот завод
за статистика,
Владимир Тевдовски, с. р.

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноките на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89 и 4/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во периодот јануари-декември 1990 година во однос на просечните цени на мало во 1989 година изнесува 608,4%.

Заменик на директорот
на Републичкиот завод
за статистика,
Владимир Тевдовски, с. р.

СОДРЖИНА

3. Закон за исплата на личните доходи и други лични примања во Републиката — 5
4. Одлука за именување и дополнување на Одлуката за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини, други увозни давачки и лежарина — — — — — 6

5. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — — 6
6. Решение за именување заменик на директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод — — — — — 6
7. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата — — — — — 6
8. Решение за именување директор на Републичката управа за имотно-правни работи — — — — — 7
9. Решение за именување главен инспектор на Републичкиот финансиски инспекторат — — — — — 7
10. Решение за именување директор на Републичката геодетска управа — — — — — 7
11. Решение за именување директор на Агенцијата за реструктурирање и развој — — — — — 7
12. Решение за разрешување од должноста заменик на главниот републички санитарен и здравствен инспектор — — — — — 7
13. Решение за именување директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — — — — — 7
14. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — — 8
15. Решение за давање согласност за назначување републички инспектор за парни котли и садови под притисок во Републичкиот инспекторат за техничка инспекција — — — — — 8
16. Решение за разрешување од должноста управител на Воспитно-поправниот дом — Тетово — — — — — 8
17. Решение за именување управител на затворот во Штип — — — — — 8
18. Решение за именување управител на Воспитно-поправниот дом — Тетово — — — — — 8
19. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — 8
20. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чистите лични доходи, начинот на составување на пресметката и доставување на таа пресметка до Службата на општественото книговодство — — — — — 9
- 20-а. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 202/89 од 12 септември 1990 година — — — — — 11
21. Одлука за оценување на спротивноста на дел од одредбите на член 98 став 2 и 3 од Законот за работните односи со Законот за основните права од работниот однос — — — — — 12
22. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 222/90 од 12 декември 1990 година — — — — — 12
23. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 216/89 од 12 декември 1990 година — — — — — 13
24. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 29/90 од 28 ноември 1990 година — — — — — 13
25. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 27/90 од 28 ноември 1990 година — — — — — 14

Колективни договори

7. Колективен договор за градежништво, индустрија за градежни материјали и проектирање — — — — — 15

Општи акти на самоуправните интересни заедници

8. Одлука за стапката на придонесот и паушалните износи за здравствена заштита на осигурениците — земјоделци во општината Демир Хисар за 1991 година — — — — — 19
9. Одлука за придонесите на здравствената заштита што се плаќа во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници во 1991 година — — — — — 19